

20160110384

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Врз основа на член 57 став (1) алинеја 1 од Законот за ветеринарно здравство (“Службен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12 и 154/15), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

ГОДИШНА НАРЕДБА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ВО 2016 ГОДИНА

Член 1

Спроведување на мерки за здравствена заштита на животните

Согласно одредбите на оваа наредба во 2016 година ќе се спроведуваат следните мерки за заштита на животните од заразни болести:

1. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ СВИЊИТЕ

1.1 Класична чума кај свињите

Превентивната вакцинација против класична чума кај свињите, задолжително ќе се врши на целата територија на Република Македонија.

Вакцинацијата на свињите ќе се врши во текот на целата година со атенуирана вакцина, според упатството на производителот на вакцината. Возрасните грла ќе се вакцинираат еднократно. Прасињата ќе се вакцинираат двократно, согласно упатството на производителот на вакцината.

Во прометот може да се пуштаат само имуни свињи, односно свињи кои се вакцинирани најмалку седум дена пред пуштањето во промет.

За утврдување на постигнатиот имунитет со вакцинирање на свињите ќе се земаат мостри. Определувањето на постигнатиот имунитет ќе се врши со дијагностичките тестови, временските рокови и на начин утврдени согласно прописот од член 20 став (1) алинеја 5 од Законот за безбедност на храната.

Доколку не постои доказ дека свињите се вакцинирани, задолжително ќе се изврши вакцинација.

Во случај на потврдување на болеста, ќе се применат мерките пропишани во Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на класична чума кај свињите (*¹).

За свињите кои се убиени и нештетно одстранети заради сузбивање на класична чума на свињите, на сопственикот на животните, согласно член 49 став (3) од Законот за ветеринарно здравство, му се исплаќа надоместок на штетата. Доколку свињите не биле вакцинирани, нема да биде исплатен надомест на штетата.

Трошоците за вакцинација против класична чума кај свињите во одгледувалишта во кои се одгледуваат повеќе од десет животни годишно во целост се на товар на одгледувачот/сопственикот на животните. Трошоците за вакцинација против класична чума кај свињите во одгледувалишта во кои се одгледуваат десет и помалку од десет животни годишно во целост се на товар на Агенцијата за храна и ветеринарство и се исплаќаат согласно одредбите од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година и согласно Одлуката за висината на надоместоците за спроведување на активности од јавен интерес од областа на здравствена заштита на животните. Трошоците за утврдување на имунитетот во целост се на товар на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година.

2. ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТСКИ БОЛЕСТИ КАЈ КУЧИЊАТА

2.1 Беснило и дехелментизација

Во 2016 година, сите домашни кучиња и мачки треба да бидат вакцинирани против беснило на целата територија на Република Македонија. Вакцинацијата треба да се врши согласно Правилникот за начинот и постапката за пријавување на беснило кај домашни и диви животни и мерки кои треба да се преземат за сузбивање и искоренување на беснилото.

Паралелно со вакцинацијата против беснило, животните задолжително треба да бидат и дехелментизирани со средство кое делува против Ехинококозата.

Трошоците за вакцинацијата против беснило и дехелментизацијата во целост се на товар на сопствениците на животните согласно Одлуката за висината на надоместоците за спроведување на активности од јавен интерес од областа на здравствена заштита на животните.

2.2 Бездомни кучиња

Бездомни кучиња кои согласно член 28 од Законот за заштита и благосостојба на животните привремено се задржани во прифатилиштата задолжително треба да бидат вакцинирани против беснило, дехелментизирани со средство кое делува против ехинококозата и испитани на лајшманиоза во Националната референтна лабораторија. Кучињата кај кои ќе се утврди позитивен тест на лајшманиоза треба да бидат еутаназирани.

Вакцинацијата, дехелментизацијата, земањето мостри и дијагностичкото испитување и евентуална еутаназија во целост се на товар на општината, општините во градот Скопје, односно градот Скопје.

3. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ ЖИВИНАТА

3.1 Класична чума кај живината (Авијарна инфлуенца кај живината)

Во текот на 2016 година заради утврдување на присуство на ниско и високо патогена авијарна инфлуенца кај живината и другите птици ќе се спроведе активен надзор над авијарната инфлуенца со лабораториско испитување. Надзорот ќе се спроведува кај сите категории на живина држена интензивно и екстензивно и кај дивите птици. Дијагностичките испитувања ќе се вршат согласно Програмата за сузбивање и искоренување на Авијарната инфлуенца на начин и во временските рокови утврдени согласно прописот од член 20 став (1) алинеја 5 од Законот за безбедност на храната.

Земањето, пакувањето и транспортот на мострите до Националната референтна лабораторија се врши на начин утврден согласно прописот од член 20 став (1) алинеја 5 од Законот за безбедност на храната.

Земањето примероци и лабораториските испитувања во целост се на товар на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година.

3.2 Њукастелска болест

Целата живина на територијата на Република Македонија ќе се вакцинира против њукастелската болест два пати годишно со вакцина одобрена за таа намена. Вакцинацијата ја вршат овластените ветеринарните друштва, согласно упатството од

производителот. Првата вакцинација се врши на пролет, додека втората вакцинација се врши на есен. Кај новоизведената живина вакцинацијата може да се изврши и помеѓу наведените периоди.

Во случај на потврдување на болеста, ќе се применат мерките пропишани во Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на Њукастелска болест.(*2)

За живината која е убиена и нештетно одстранета заради сузбивање на њукастелската болест, на сопственикот на живината, согласно член 49 став (3) од Законот за ветеринарно здравство, му се исплаќа надоместок на штетата. Доколку живината не била вакцинирана, нема да биде исплатен надомест на штетата.

Трошоците за вакцинацијата на живината во целост се на товар на сопствениците на живината.

3.3 Салмонелози (предизвикана од релевантни соеви на бактеријата *Salmonella spp* согласно Националниот план за контрола на салмонела)

Мерките за надзор, контролата и искоренувањето на салмонелата кај живината и инкубаторски станици во 2016 година ќе се вршат согласно Правилникот за начинот на вршење на официјални контроли на салмонела и други одредени алиментарни интоксикации(*3) и Националниот план за контрола на салмонелозата.

Трошоците за испитување на салмонелата се на товар на одгледувачот/операторот со исклучок на официјалните мостри земени од страна на официјален ветеринар кои се на товар на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година.

Спроведувањето лабораториски испитувања во исклучителни случаи каде имало позитивни или сомнителни резултати во целост е на товар на одгледувачот/операторот.

4. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ КОПИТАРИТЕ

4.1 Антракс

Во населените места дадени во Прилог 1 кој е составен дел од оваа наредба ќе се изврши превентивна вакцинација на коњите против антракс најдоцна до 31 мај, согласно упатството на производителот на вакцината.

Коњите можат да се напасуваат во заразените подрачја само доколку се вакцинирани и доколку од вакцинацијата поминало најмалку две недели.

Нововнесените животни, животните кои во рокот од ставот 1 на оваа точка не ги исполнуваат условите за вакцинација, како и подмладокот што ќе се принови подоцна, дополнително ќе се вакцинираат кога ќе ги исполнат условите пропишани од производителот на вакцината.

Трошоците за вакцинацијата против антраксот во целост се на товар на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година.

5. ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТСКИ БОЛЕСТИ КАЈ ПЧЕЛИТЕ

5.1 Американската чума на пчелното легло

Во случај на сомнеж на американска чума на пчелното легло, сопственикот/одговорното лице за пчеларникот треба да го извести овластеното ветеринарно друштво со кое има склучено договор, при што доктор по ветеринарна медицина ќе изврши преглед на сомнителните пчелни легла во пчеларникот и доколку

постои сомнеж на американска чума на пчелното легло, ќе го извести надлежниот официјален ветеринар. Во присуство на официјалниот ветеринар ќе се изврши преглед на сите пчелни семејства во одгледувалиштето (пчеларникот) и ќе се земат примероци од сомнителните пчелни легла и ќе се испратат на лабораториско испитување.

Трошоците за клинички преглед на пчелните семејства се во целост на товар на сопственикот односно одговорното лице за пчеларникот.

Во случај на потврдување на болеста, ќе се применат мерките пропишани во Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на заразни болести кај пчелите.

За штета настаната при сузбивањето на американската чума на пчелното легло на одгледувачот на пчелите, согласно член 49 став (3) од Законот за ветеринарно здравство, му се обезбедува надоместок на директната штета.

6. БОЛЕСТИ КАЈ ДИВЕЧОТ

Ловечките друштва, концесионерите на ловиштата и Националните паркови треба да ги пријават и достават мршите од угинатиот дивеч до официјалниот ветеринар кој ќе ги достави на лабораториско испитување до Националната референтна лабораторија заради утврдување на причините за угинување.

6.1. Класична чума кај дивите свињи и бруцелоза

Ловечките друштва, концесионерите на ловиштата и Националните паркови треба да ги пријават сите застрелани диви свињи и истите задолжително треба да се испитаат на присуство на класичната чума кај свињите и бруцелоза. Земањето на мостри и видот на дијагностичкото испитување се врши на начин утврден согласно прописот од член 20 став (1) алинеја 5 од Законот за безбедност на храната.

Трошоците за лабораториското испитување во целост се на товар на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година.

6.2. Беснило

Мерките за пратењето, контролата и искоренувањето на беснило кои ќе се спроведуваат во 2016 година ќе бидат во согласност со Правилникот за начинот и постапката за пријавување на беснило кај домашни и диви животни и мерки кои треба да се преземат за сузбивање и искоренување на беснилото.

Лисиците заловени во рамките на мониторингот на успешноста на оралната вакцинација против беснило и сите застрелани волци ќе бидат испитани на присуство на болеста.

Трошоците за земање примероци и лабораториско испитување се на товар на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година.

6.3. Трихинелоза

Ловечките друштва, концесионерите на ловиштата и Националните паркови од сите отстрелани диви свињи треба да испратат материјал за испитување (мускулен дел од дијафрагмата, дел од масетерот/или меѓуребрена мускулатура) на присуство на трихинелоза до Националната референтна лабораторија .

Трошоците за лабораториското испитување се на товар на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година.

6.4. Туларемија, Хеморагична болест кај зајациите и Миксоматоза

Ловечките друштва, концесионерите на ловиштата и Националните паркови ќе ги испратат зајациите угинати во ловиштето на лабораториско испитување на туларемија, хеморагична болест кај зајациите и миксоматоза.

Трошоците за лабораториското испитување се на товар на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година.

7. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ ОВЦИТЕ И КОЗИТЕ

7.1. Бруцелоза кај овците и козите

Мерките за надзор, контролата и искоренувањето на бруцелозата кај овци и кози во 2016 година ќе се вршат согласно Програмата за сузбивање и искоренување на бруцелоза кај овците и козите.

Дијагностицирањето на бруцелоза кај овците и козите се врши на начин и во временски рокови кои се утврдени согласно прописот од член 20 став (1) алинеја 5 од Законот за безбедност на храната.

Позитивните овци и кози на бруцелоза по добивањето на резултатот, ќе бидат заклани од нужда или еутаназирани и нештетно одстранети. На сопственикот на животните, согласно член 49 став (3) од Законот за ветеринарно здравство, за одземените грла му се обезбедува надоместок на штетата. Останатите животни од одгледувалиштето под службен надзор можат да се движат само директно во кланица при што надлежниот ветеринарен инспектор издава документ за испраќање на животни во кланица од одгледувалишта под службен надзор пропишан од директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство.

Вадењето крвни проби ќе се врши во нови, стаклени тенкослојни, антихемолитични епрувети.

Крвните проби кои се несоодветни за дијагностичко испитување нема да бидат признати за исплата од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство.

Набавката на вакцина против бруцелоза кај овците и козите во целост е на товар на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните за 2016 година, а вакцинацијата, вадењето на крвни проби и лабораториските испитувања во целост се на товар на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година.

7.2. Антракс

Во населените места од Прилог 1 на оваа наредба ќе се изврши превентивна вакцинација на овците и козите против антраксот најдоцна до 31 мај, согласно упатството на производителот на вакцината.

Напасувањето на овците и козите во заразените подрачја е дозволено само доколку се вакцинирани и доколку од вакцинацијата поминало најмалку две недели.

Нововнесените животни, животните кои во рокот од став 1 на оваа точка не ги исполнуваат условите за вакцинација, како и новородените животни, дополнително ќе се вакцинираат кога ќе ги исполнат условите пропишани од производителот на вакцината.

Трошоците за вакцинацијата против антраксот во целост се на товар на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година.

7.3. Трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии (Скрепи)

Мерките за надзор, контролата и искоренувањето на трансмисивните спонгиоформни енцефалопатии (Скрепи) кај овците и козите во 2016 година ќе се вршат согласно Програмата за сузбивање и искоренување на трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии (ТСЕ). На одгледувачот на животните, согласно член 49 став (3) од Законот за ветеринарно здравство, за одземените грла му се исплаќа надомест на штетата.

Трошоците за лабораториските испитувања во целост се на товар на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година.

7.4. Ентеротоксемија кај овците

Заради подобрување на епизоотиолошката состојба со болеста ентеротоксемија и намалување на морталитетот кај овците и јагнињата, во 2016 година ќе се врши задолжителна вакцинација на сите овци и кози против ентеротоксемија кај овците.

Вакцинацијата ќе ја спроведуваат ветеринарните друштва кои имаат склучено договор со одгледувачот на овци и кози за што треба да издадат потврда.

Трошоците за вакцинација во целост се на товар на одгледувачот на овците и козите.

8. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ ГОВЕДАТА

8.1. Бруцелоза кај говедата

Мерките за надзор, контролата и искоренувањето на бруцелозата кај говедата во 2016 година ќе се вршат согласно со Програмата за сузбивање и искоренување на бруцелоза кај говедата.

Дијагностицирањето на бруцелозата кај говедата се врши на начин и во временски рокови кои се утврдени согласно прописот од член 20 став (1) алинеја 5 од Законот за безбедност на храната.

Вадењето крв ќе се врши во нови стаклени тенкослојни антихемолитични епрувети.

Крвните проби кои се несоодветни за дијагностичко испитување нема да бидат признати за исплата.

Позитивните говеда на бруцелоза по добивањето на резултатот, ќе бидат заклани од нужда.

На сопственикот на животните, согласно член 49 став (3) од Законот за ветеринарно здравство, за одземените животни му се обезбедува надоместок на штетата. Останатите животни од одгледувалиштата под службен надзор можат да се движат само директно во кланица при што надлежниот ветеринарен инспектор издава документ за испраќање на животни во кланица од одгледувалишта под службен надзор пропишан од директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство.

Земањето на крвни проби, пакувањето, испраќањето и лабораториските испитувања во целост се на товар на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година.

8.2. Антракс

Во населените места од Прилог 1 од оваа наредба ќе се изврши превентивна вакцинација на говедата, против антраксот најдоцна до 31 мај, согласно упатството на производителот на вакцината.

Напасувањето на говедата во заразените подрачја е дозволено само доколку се вакцинирани и доколку од вакцинацијата поминало најмалку две недели.

Нововнесените животни, животните кои во рокот од став 1 на оваа точка не ги исполнуваат условите за вакцинација, како и новородените животни подоцна, дополнително ќе се вакцинираат кога ќе ги исполнат условите пропишани од производителот на вакцината.

Трошоците за вакцинацијата против антраксот во целост се на товар на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година.

8.3. Трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии

Мерките за пратењето, контролата и искоренувањето на трансмисивните спонгиоформни енцефалопатии кај говедата во 2016 година ќе се вршат согласно Програмата за сузбивање и искоренување на трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии (ТСЕ).

На сопственикот на животните, согласно член 49 став (3) од Законот за ветеринарно здравство, за одземените грла му се обезбедува надоместок на штетата.

Трошоците за лабораториските испитувања во целост се на товар на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година.

8.4. Туберкулоза

Мерките за надзор, контролата и искоренувањето на туберкулозата кај говедата во 2016 година ќе се вршат согласно Програмата за сузбивање и искоренување на туберкулозата кај говедата.

Дијагностицирањето на туберкулозата кај говедата се врши на начин и во временски рокови кои се утврдени согласно прописот од член 20 став (1) алинеја 5 од Законот за безбедност на храната.

На сопственикот на животните, согласно член 49 став (3) од Законот за ветеринарно здравство, за одземените позитивни грла му се обезбедува надоместок на штетата. Останатите животни од одгледувалиштата под службен надзор можат да се движат само директно во кланица при што надлежниот ветеринарен инспектор издава документ за испраќање на животни во кланица од одгледувалишта под службен надзор пропишан од директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство.

Трошоците за туберкулинизацијата со единечен интракутан тест се на товар на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година во висина од 50% согласно Одлуката за висината на надоместоците за спроведување на активности од јавен интерес од областа на здравствена заштита на животните, а останатите 50% се на товар на сопственикот на животните.

Компаративниот интракутан тест, лабораториските испитувања и ретестирањето на животните во одгледувалиштата каде имало позитивни или сомнителни животни во целост се на товар на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година.

9. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ АКВАКУЛТУРАТА

9.1 Категоризација и одобрување на објекти

Заради утврдување на здравствениот статусот во објектите за производство на аквакултура како и за унапредување на нивото на здравствена заштита на акватичните животни во Република Македонија, во 2016 година ќе се спроведат контроли на објектите

за производство на аквакултура и преработка на аквакултура и нивна категоризација врз основа на степенот на ризик во одгледувалиштето во однос на појава и ширење на болести согласно Правилникот за дополнителни услови за надзор кај акватични животни врз основа на анализа на ризик(*4).

Утврдувањето на здравствената состојба на аквакултурата, категоризацијата на објектите како и одобрувањето на објектите за производство на аквакултура и преработка на аквакултура ќе се врши на начин и со дијагностички тестови кои се утврдени согласно прописот од член 20 став (1) алинеја 5 од Законот за безбедност на храната.

9.2 Вирусна хеморагична септикемија (ВХС) и Инфективна хематопоезска некроза (ИХН)

Во 2016 година ќе се врши клинички преглед и земање на примероци од рибите во објектите за производство и преработка на аквакултура. Клиничкиот преглед, начинот на земање и количината на примероци за испитување на ВХС/ИХН треба да се врши согласно Правилникот за условите за ставање во промет на аквакултура, нејзината намена, како и начинот на вршење на официјални контроли при ставање во промет на аквакултура(*5) од страна на надлежните ветеринарни инспектори.

Трошоците за земањето примероци и дијагностичките испитувања за ВХС/ИХН во целост се на товар на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година.

Клиничкиот преглед и земањето мостри и дијагностичките испитувања ќе се вршат на начин и во рокови утврдени согласно прописот од член 20 став (1) алинеја 5 од Законот за безбедност на храната.

9.3 Кои херпес вирус кај крап (КХВ)

Клинички преглед и/или земање на примероци од рибите од крап се врши во објектите за производство и преработка на аквакултура.

Мострите ги зема и испраќа на лабораториско испитување официјален ветеринар.

Трошоците за земањето мостри и дијагностичките испитувања за КХВ во целост се на товар на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година.

9.4 Останати болести кај рибите

Заради контрола, сузбивање и искоренување на заразната некроза на панкреасот кај пастрмките (ИПН) ќе се изврши лабораториско испитување на подмладокот во јуни, а на матичното јато во декември.

Заради контрола, сузбивање и искоренување на бактериски нефритис кај пастрмките (БКД) ќе се изврши лабораториско испитување во пролет и на есен.

Заради контрола, сузбивање и искоренување на пролетната виремија на крапот (ПВК), задолжително ќе се врши дијагностичко испитување. Редовно испитување еднаш годишно во рана пролет, ќе се врши во рибниците кои произведуваат конзумна риба, рибен подмладок како и кај одгледувачите на крап во кафезните фарми.

Материјалот потребен за порибување на отворените води, реките и акумулациите, мора претходно да биде прегледан и да потекнува од фарми кои се слободни од оваа болест и се одобрени од Агенцијата за храна и ветеринарство.

Земањето мостри и дијагностичките испитувања ќе се врши на начин и во рокови утврдени согласно прописот од член 20 став (1) алинеја 5 од Законот за безбедност на храната. Трошоците за земањето мостри и дијагностичките испитувања во целост се на товар на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година.

Контролата и сузбивањето на болестите заразната некроза на панкреасот кај пастрмките (ИПН), бактериски нефритис кај пастрмките (БКД) и пролетната виремија на крапот (ПВК) како и дијагностичките тестови кои ќе се применуваат ќе се врши на начин и во рокови утврдени согласно прописот од член 20 став (1) алинеја 5 од Законот за безбедност на храната.

Член 2

Спроведување на надзор на други заразни болести

Во 2016 година ќе се спроведува серолошки надзор на стекнатиот имунитет и детекција или докажување на присуство на определени причинители на заразни болести од член 49 став (2) точки а) и в) од Законот за ветеринарно здравство земајќи го во предвид појавувањето и присуството на агенсот во Република Македонија, обврските кон меѓународните организации во кои членува Република Македонија и потребата за верификацијата на барањата од сертификатите за извоз на живи животни и производи од животинско потекло.

Надзорот ќе се врши и на присуство на вектори преносители на заразни заболувања кај животните.

Клиничкиот преглед, земањето примероци како и дијагностичките испитувања ќе се вршат на начин и во рокови кои се утврдени согласно прописот од член 20 став (1) алинеја 5 од Законот за безбедност на храната.

Трошоците за спроведување на програмите за надзор од ставовите 1 и 2 на овој член се целосно на товар на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година.

Член 3

Дезинфекција, дезинсекција и дератизација

Дезинфекција, дезинсекција и дератизација ќе се врши во одгледувалиштата, објектите и дворовите за одгледување на животни при појава на болести кои задолжително се пријавуваат од страна на овластените ветеринарни друштва по наредба од надлежниот ветеринарен инспектор.

Трошоците за спроведување на дезинфекција, дезинсекција и дератизација се целосно на товар на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година освен доколку се утврди дека одгледувачот не ги почитувал прописите од областа на ветеринарното здравство во кој случај одгледувачот може да ги сноси трошоците и до 100%.

Член 4

Идентификација и регистрација на животните

Заради контрола на движењето и здравствената состојба на животните во 2016 година ќе се продолжи со спроведување на системот за идентификација и регистрација на говедата, овците, козите, свињите, пчелите и живината.

Идентификација и регистрација на домашни миленици треба да се спроведува согласно одредбите од Правилникот за идентификација и регистрација на домашните миленици(*6).

Член 5

Институција која ќе го врши лабораториското испитување

Лабораториските испитувања предвидени со оваа наредба ќе ги извршува Националната референтна лабораторија согласно член 11 од Законот за ветеринарно здравство, која за спроведување на лабораториски испитувања за наведените активности има склучено договор со Агенцијата за храна и ветеринарство.

Член 6

Ветеринарни друштва кои ги спроведуваат мерките согласно оваа наредба

Мерките предвидени со оваа наредба ги извршуваат ветеринарните друштва кои согласно член 41 од Законот за ветеринарно здравство и член 24 од Законот за идентификација и регистрација на животните имаат склучено договор за вршење на активности за спроведување на превентивните активности. За извршување на мерките, се плаќа надоместок определен согласно Одлуката за висината на надоместоците за спроведување на активности од јавен интерес од областа на здравствена заштита на животните и Одлуката за висината на надоместоците за спроведување на системот за идентификација и регистрација на животните и висината на надоместокот за дополнителни официјални контроли.

Мерките од член 1 точка 1, подточка 1.1, точка 2 подточки 2.1 и 2.2, точка 3 подточка 3.2 и точка 7 подточка 7.4 од оваа наредба кои во целост се на товар на одгледувачот, општината, општините во градот Скопје односно градот Скопје ќе ги спроведуваат ветеринарни друштва кои имаат склучено договор со одгледувачот, општината, општините во градот Скопје односно градот Скопје.

Член 7

Водење евиденција и известување за спроведените активности

Крвта и другиот материјал кои ветеринарното друштво ги испраќаат на лабораториско испитување треба да бидат означени и пропратени согласно методологијата на работа на Информациониот систем на Агенцијата за храна и ветеринарство (во понатамошниот текст: ИСАХВ).

Националната референтна лабораторија, ги прима примероците за лабораториско испитување, само доколку истите се соодветно означени и води компјутерска евиденција за извршените лабораториски анализи. Националната референтна лабораторија резултатите од извршените лабораториски анализи ги доставува до ИСАХВ, Агенцијата за храна и ветеринарство, официјалните ветеринари и ветеринарните друштва кои ги доставиле примероците, веднаш по електронска пошта, а и најдоцна за 72 часа по писмен пат.

Ветеринарните друштва, кои ги извршуваат активностите утврдени со оваа наредба, ги внесуваат податоците за извршените активности во ИСАХВ на месечно ниво, најдоцна до 5-ти наредниот месец.

За сите активности кои се извршени согласно оваа наредба (вклучително и активностите кои во целост се на товар на сопственикот), ветеринарното друштво ќе пополни Потврда за извршените активности во три примероци од кои по една за сопственикот на животните, официјалниот ветеринар и ветеринарното друштво.

Формата и содржината на Потврдата за извршените активности се дадени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа наредба.

Потврдата за извршени активности од ставот 5 на овој член ја изготвува и издава Ветеринарна комора на Република Македонија.

Доколку одгледувачот на животните одбие спроведување на некои од наредените мерки во неговото одгледувалиште, ветеринарното друштво задолжително за тоа треба да го извести официјалниот ветеринар писмено со пополнување на пријавата за одбивање за спроведување на наредени мерки. Формата и содржината на пријавата се дадени во Прилог 3 кој е составен дел од оваа наредба.

Говедата, овците, козите, свињите, домашните миленици, пчеларниците и одгледувалиштата на живина кои подлежат на некоја од мерките пропишани со оваа годишна наредба треба да бидат трајно идентификувани и регистрирани според Законот за идентификација и регистрација на животните.

Член 8 Завршна одредба

Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 02-8679/2
21 јануари 2016 година
Скопје

Агенција за храна и ветеринарство
Директор,
м-р **Зоран Поповски**, с.р.

Прилог 1

Преглед на населени места каде ќе се изврши превентивна вакцинација против Антракс кај овци/кози, говеда и коњи

година/станал дистрикт	Населено место	Епизоотиолошка единица	година под контрола (до кога трае дистриктот)
2000	Јажинце	Јегуновце	2020
2003	Забрчани	Прилеп	2023
2003	Бачиште	Зајас	2023
2003	Лешница	Зајас	2023
2003	Речани	Зајас	2023
2003	Грешница	Зајас	2023
1996	Бунеш	Пробиштип	2016
2003	Горно Барбарово	Пробиштип	2024
2003	Трипатанци	Пробиштип	2023
2001	Лепопелци	Чешиново-Облешево	2021
2001	Спанчево	Чешиново-Облешево	2021
2001	Соколарци	Чешиново-Облешево	2021
2001	Жиганци	Чешиново-Облешево	2021
2001	Новоселани	Чешиново-Облешево	2021
2001	Врбица	Чешиново-Облешево	2021
2009	Велес	Велес	2029
2003	Оризари	Велес	2023
2002	Радуша	Скопје	2022
2000	Каратманово	Лозово	2020
2001	Сопот	Свети Николе	2021
1999	Могила	Могила	2019
2015	Раовиќ	Сарај	2025

ПРИЈАВА бр: _____

(за одбивање за извршување на наредени мерки)

На ден _____ 2016 година, ветеринарното друштво

_____ беше

одбиено од одгледувачот _____

со РБО _____.

од населено место _____

адреса _____

епизоотиолошка единица _____

да се извршат наредените мерки _____

_____, предвидени со Годишната наредба за
здравствена заштита на животните во 2016 година.

Причините за одбивање се :

Забелешки :

*Одговорно лице од надлежното ветеринарното
друштво:*

(потпис)

(*1) Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на класична чума кај свињите е усогласен со Директивата на Советот 2001/89/ЕЗ од 23 октомври 2001 година за мерки на Заедницата за контрола на класичната чума кај свињи, број 32001L0089, изменета и дополнета со Одлука на Комисијата од 5 декември 2006 година за изменување и дополнување на Директивите 64/432/ЕЕЗ, 90/539/ЕЕЗ, 92/35/ЕЕЗ, 92/119/ЕЕЗ, 93/53/ЕЗ, 95/70/ЕЗ, 2000/75/ЕЗ, 2001/89/ЕЗ, 2002/60/ЕЗ и Одлуката 2001/618/ЕЗ во врска со листите на националните референтни лаборатории и Државни институти, број 32006D091; Директива на Советот 2006/104/ЕЗ од 20 ноември 2006 година во врска со усвојување на одредени директиви од областа на земјоделството (ветеринарна и фитосанитарна легислатива), поради пристапот на Бугарија и Романија, број 32006L0104; Одлука на Комисијата од 7 ноември 2007 година за изменување и дополнување на Директивите 64/432/ЕЕЗ, 90/539/ЕЕЗ, 92/35/ЕЕЗ, 92/119/ЕЕЗ, 93/53/ЕЗ, 95/70/ЕЗ, 2000/75/ЕЗ, 2001/89/ЕЗ, 2002/60/ЕЗ и Одлуките 2001/618/ЕЗ и 2004/233/ЕЗ во врска со листите на националните референтни лаборатории и Државни институти, број 32007D0729; Директива на Советот 2008/73/ЕЗ од 15 јули, 2008 година за поедноставување на постапките на заведување и објавување на информации од областите на ветерината и зоотехниката и измена и дополнување на Директивите 64/432/ЕЕЗ, 77/504/ЕЕЗ, 88/407/ЕЕЗ, 88/661/ЕЗ, 89/361/ЕЕЗ, 89/556/ЕЕЗ, 90/426/ЕЕЗ, 90/427/ЕЕЗ, 90/428/ЕЕЗ, 90/429/ЕЕЗ, 90/539/ЕЕЗ, 91/68/ЕЕЗ, 91/496/ЕЕЗ, 92/35/ЕЕЗ, 92/65/ЕЕЗ, 92/66/ЕЕЗ, 92/119/ЕЕЗ, 94/28/ЕЗ, 2000/75/ЕЗ, Одлуката 2000/258/ЕЗ и Директивите 2001/89/ЕЗ, 2002/60/ЕЗ и 2005/94/ЕЗ, број 32008L0073.

(*2) Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на Њукастелска болест е усогласен со Директивата на Советот 92/66/ЕЕЗ од 14 јули 1992 година со која се воведуваат мерките на Европската унија за контрола на Њукастелска болест, (CELEX број 31992L066).

(*3) Правилник за начинот на вршење на официјални контроли на салмонела и други одредени алиментарни интоксикации е усогласен со Регулативата (ЕЗ) бр. 2160/2003 на Европскиот Парламент и на Советот од 17 ноември 2003 година за контрола на салмонела и други предизвикувачи на зоонози кои се пренесуваат преку храна, (CELEX број 32003R2160); Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 1177/2006 на 1 август 2006 година за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 2160/2003 на Европскиот парламент и на Советот во врска со барањата за употреба на специфични контролни методи во рамките на националните програми за контрола на салмонела кај живина, (CELEX број 32006R1177); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 1190/2012 од 12 декември 2012 година во врска со целите на Унијата за намалување на *Salmonella Enteritidis* и *Salmonella Typhimurium* во јата на мисирки, како што е наведено во Регулативата (ЕЗ) бр. 2160/2003 на Европскиот Парламент и на Советот (CELEX број 32012R1190) и Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 200/2012 од 8 март 2012 година во врска со целите на Унијата за намалување на *Salmonella Enteritidis* и *Salmonella Typhimurium* во јата на бројлери, како што е наведено во Регулативата (ЕЗ) бр. 2160/2003 на Европскиот Парламент и на Советот (CELEX број 32012R0200).

(*4) Правилникот за дополнителни услови за надзор кај акватични животни врз основа на анализа на ризик, е усогласен со Одлуката на Советот 2008/896/ЕЗ од 20 ноември 2008 година за насоки за програма за надзор на здравствена заштита кај акватичните животни заснована на проценка на ризик согласно Директива на Советот 2006/88/ЕЗ. (CELEX број 32008L0896).

(*5) Правилникот за условите за ставање во промет на аквакултура, нејзината намена, како и начинот на вршење на официјални контроли при ставање во промет на аквакултура, е усогласен со Директивата на Советот 2006/88/ЕЗ од 24 октомври 2006 година за здравствени барања за аквакултурата и производи од аквакултура и за спречување и контрола на одредени болести кај водни животни. CELEX број 32008L0088, со последна измена со Директива на Комисијата 2008/53/ЕЗ, CELEX број 32008L0053 и Регулативата на Комисијата (ЕЗ) број 1251/2008 од 12 декември 2008 година за имплементирање на Директивата на Советот 2006/88/ЕЗ во врска со условите и барањата за сертификација за ставање во промет и увоз во Заедницата на животни од аквакултура и производи од аквакултура и за утврдување на листа на векторски видови, број 32008R1251.

(*6) Правилникот за идентификација и регистрација на домашните миленици е усогласен со Регулативата (ЕУ) бр. 576/2013 на Европскиот Парламент и на Советот на 12 јуни 2013 година за некомерцијално движење на домашни миленици и ја поништува Регулатива (ЕЗ) бр. 998/2003 (CELEX бр. 32013R0576) и Регулативата (ЕЗ) бр. 577/2013 на комисијата за спроведување од 28 јуни 2013 година за моделот на документи за идентификација за некомерцијално движење на кучиња, мачки и ласици, за утврдување на списоци на територии и трети земји како и условите за образецот, изгледот и јазикот на декларациите кои докажуваат усогласеност со одредени услови предвидени во Регулатива (ЕУ) бр. 576/2013 на Европскиот парламент и на Советот (CELEX бр. 32013R0577).